



ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш
ул.Илија Алексов број 102
www.mmrevizija.mk e-mail: info@mmrevizija.mk

**Осигурително Брокерско Друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД
Струмица**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 Декември 2022 година
со извештај од независниот ревизор**

ММ Ревизија

Мај, 2023, Радовиш

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	3
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за готовинските текови	7
Извештај за промените во капиталот	8
Белешки кон финансиските извештаи	9

Додатоци

Додаток 1- Годишна сметка

Додаток 2- Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на **Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица** (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во капиталот за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните од 5 до 24.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Друштвото ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година на **ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица**, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност за Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица** за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Радовиш, 15.05.2023 година

Овластен ревизор:
Стојна Здравева



ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш
Управител



Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
31 декември 2022 и 2021 година

(во 000 ден)

	Белешки	31.12.2022	31.12.2021
Приходи од продажба	5	3,203	2,790
Останати приходи	6	0	118
Вкупни оперативни приходи		3,203	2,908
Потрошени материјали	7	214	136
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	393	365
Амортизација	11	93	79
Останати деловни расходи	9	2,400	1,657
Вкупни оперативни расходи		3,100	2,237
Добивка од оперативни активности		103	671
Финансиски приходи	10	0	0
Финансиски расходи	10	0	0
Нето финансиски приходи-расходи		0	0
Добивка пред оданочување		103	671
Данок на добивка	18	11	0
Добивка за годината		92	671

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 28-ми февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабовска



Извршен директор
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2022 и 2021 година

(во 000 ден)

Средства	Белешка	31.12.2022	31.12.2021
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	193	240
Вкупно нетековни средства		193	240
Тековни средства			
Побарување од купувачите	12	1,715	2,084
Останати побарувања	13	812	300
Парични средства	14	949	841
Вкупно тековни средства		3,476	3,225
Вкупно средства		3,669	3,465
Главнина			
Основна главнина	15	3,075	3,075
Резерви		34	34
Пренесена загуба		-842	-1,479
Добивка за годината		92	637
Вкупно капитал и резерви		2,359	2,267
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	16	1,135	968
Други краткорочни обврски	17	164	98
Обврски за даноци	18	11	48
Вкупно обврски		1,310	1,114
ПВР	19	0	84
Вкупно главнина и обврски		3,669	3,465

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 28-ми февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабова



Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК

(во 000 ден)

	31.12.2022	31.12.2021
Добивка/Загуба за годината	92	637
Побарувања од купувачите	369	-1,420
Останати побарувања	-512	50
Обврски спрема добавувачи	167	415
Тековни даночни обврски	-37	26
Останати обврски	66	52
ПВР	-84	71
Нето готовински прилив од деловните активности	61	-169
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавки/оттуѓувања на материјалните средства	47	79
Нето готовински приливи од инвестициони активности	47	79
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Резерви	0	34
Акумулирана добивка	0	-907
Нето готовински приливи од финансиски активности	0	-873
Нето зголемување и намалување на готовинските текови	108	-963
Парични еквиваленти на почетокот од годината	841	1,804
Парични еквиваленти на крајот од годината	949	841

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 28-ми февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабова



Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година

(во 000 ден.)

	Основачки капитал	Резерви	Останати резерви	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2021 година	3,075	34	0	-1,479	1,630
Добивка за 2021 година	0	0	0	637	637
Состојба на 31.12.2021 година	3,075	34	0	-842	2,267
Состојба на 01.01.2022 година	3,075	34	0	-842	2,267
Добивка за тековната година	0		0	92	92
Состојба на 31.12.2022 година	3,075	34	0	-750	2,359

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 28-ми февруари 2023 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабова



Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (понатаму: Друштвото) е основано на 3 септември 2019 година и запишано во Централен регистар на Република Северна Македонија како акционерско друштво.

Деловната активност на Друштвото е 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Осигурителното брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица својата дејност на осигурителни брокерски работи ја обавува врз основа на решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи бр.УП 19-1-639 од 27.08.2019 година на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Капиталот на Друштвото е од домашно потекло. Основачкиот влог од 3.075 илјади денари поделени на 1000 акции со номинална вредност од 50 еур. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување. Управување се врши преку Одбор на директори. Одбор на директори го сочинуваат Извршни и Неизвршни членови.

	Извршни / неизвршни членови во ОД
1. Бранислав Најдов	Извршен член на Одбор на директори
2. Трајче Најдов	Неизвршен член на Одбор на директори
3. Катица Танушева	Неизвршен член на Одбор на директори

Како овластено лице за Друштвото е назначен Бранислав Најдов, извршен директор, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

На 31 декември 2022 година, Друштвото брои 4 вработени, (2021: 4).

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Маршал Тито број 4-1 Струмица.

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 28 февруари 2023 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 138/2019) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА

2.1 Основа за подготовка(продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денар"), кои се известувачка и функционална валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатна добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период.

Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута се следните:

В а л у т а	31 декември 2022	Во денари 31 декември 2021
EUR	61,4932	61,6270

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста.

Цената на чинење на недвижностите, постројките и опремата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Амортизацијата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опремата е како што следи:

Згради	40 години	2,5%
Компјутери	4 години	25%
Мебел и моторни возила	4 – 5 години	20-25%

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.4).

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3 Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на имот, згради и опрема се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиска состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
2.5 Финансиски средства (продолжува)

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Последователно мерење

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка / (загуба) од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување на тоа финансиско средство претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на Белешката 2.6.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.6 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.8 Основачки капитал, резерви и акумулирана добивка

Основачки капитал

Основачкиот капитал се состои од готовина вложена од страна на основачот на Друштвото.

Резерви

Резервите, кои се состојат од статутарни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството на Друштвото.

Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.9 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото, на датумите на известување, се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од обврски кон добавувачи.

Почетно признавање

Финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува странка во договор за обезбедување на одреден финансиски инструмент.

Депризнавање на финансиски обврски

Позајмиците и обврските кон добавувачи и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

2.10 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.11 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентираат според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакцијата. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

Позајмиците се класифицираат како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиска состојба.

2.12 Тековен и одложен данок на добивка

Даночниот трошок претставува збир од тековениот и одложениот данок од добивка.

Тековен данок

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период како и за вложувања во инвестиции. (2021 година: исто)

Одложен данок

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овој датум.

2.13 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Надомест за прекин на работниот однос

Надомест за прекин на работниот однос се плаќа кога работниот однос е прекинат пред редовниот датум на пензионирање или кога вработениот доброволно прифаќа прекин на работниот однос во замена за овој надомест. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие надомести на вработените.

2.14 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.15 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени.

Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приход од наемнини

Приходот од наемнини, намален за евентуално признаените дисконти, се евидентира во периодот на настанување во согласност со суштината на договорот.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

2.16 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на сопствениците на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од сопствениците на Друштвото.

2.17 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.18 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.1 Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот на финансиската состојба кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2022	2021
<i>Класи на финансиски средства – евидентирана вредност</i>		
Краткорочни финансиски побарувања	800	300
Побарувања од купувачи	1,715	2,084
Парични средства и еквиваленти	949	841
	3,464	3,225

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Кредитниот ризик од побарувања од купувачи е незначителен, побарувањата се доспеани но не се оштетени (Белешка 12 а). Овие побарувања се однесуваат на купувачи кои немаат историја на неплаќање и со кои компанијата има добри бизнис релации.

3.2 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, и користење во висок процент готовинска наплата на продадените полиси, преку фискални апарати, Раководството обезбедува, висока наплата на премија, а со тоа и брза и доволна количина на средства од наплата на сопствените побарувања за финансирање на својата дејност.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

	31 декември 2022			
	Тековни	Нетековни		
	До 12	1 до 2	2 до 5	Покасно
	месеци	години	години	од 5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски побарувања	800	-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	1,715	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	949	-	-	-
	3,464	-	-	-
Финансиски обврски				
Позајмици	-	-	-	-
Добавувачи и останати обврски	1,135	-	-	-
	1,135	-	-	-
Нето	2,329		-	-

	31 декември 2021			
	Тековни	Нетековни		
	До 12	1 до 2	2 до 5	Покасно
	месеци	години	години	од 5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Финансиски средства				
Финансиски побарувања	300	-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	2,084	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	841	-	-	-
	3,225	-	-	-
Финансиски обврски				
Позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1,198	-	-	-
	1,198	-	-	-
Нето	2,027	-	-	-

Наведените износи го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на извештајот за финансиска состојба.

3.3 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото нема деловни активности на меѓународните пазари и не е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните каматни стапки, поради тоа што финансирањето на Друштвото е со сопствени средства и не се користени кредити од деловните банки.

3.4 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на сопствениците преку оптимизација на односот помеѓу обврските и капиталот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците и кредити од деловни банки, пари и парични еквиваленти и главнина која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици и кредити во однос на вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметуваат како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Друштвото во пресметковниот период нема користено каматносни кредити и позајмици.

Показателот на задолженост е ирелевантен.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2022	2021
Каматносни позајмици	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	949	841
Нето обврски	-	-
Акционерска главнина	3,075	3,075
	-	-

3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни пазари се утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои постојат на секој датум на извештајот за финансиска состојба.

3.5 Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- ☐ Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- ☐ Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- ☐ Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиска состојба.

3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Објективните вредности на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вредност	
	2022	2021	2022	2021
Средства				
Краткорочни финансиски средства	800	300	800	300
Побарувања од купувачи	1,715	2,084	1,715	2,084
Парични средства и еквиваленти	949	841	949	841
Вкупно средства	3,464	3,225	3,464	3,225
Обврски				
Добавувачи и останати краткорочни обврски	1,135	1,198	1,135	1,198
Вкупно обврски	1,135	1,198	1,135	1,198

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачите

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 11. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правeње претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Приходи од продажба на услуги	2,691	1,905
Приходи од животно осигурување	512	885
Вкупно приходи од продажба	3,203	2,790

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Приходи од лојалитети	0	0
Останати приходи од работењето	0	92
Приходи од надомест на штети	0	26
Вкупно останати приходи	0	118

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	31.12.2022	(во 000 ден.) 31.12.2021
Потрошен канцелариски материјал	40	39
Останати потрошени материјали	17	3
Потрошен материјал за чистење и одржување	4	0
Потрошена електрична енергија	70	56
Потрошено гориво	35	38
Резервни делови за одржување	19	0
Трошоци за ситен инвентар	29	0
Потрошени материјали	214	136

8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	31.12.2022	(во 000 ден.) 31.12.2021
Поштенски услуги	37	24
Услуги за одржување на софтвер	159	161
Наемнини	158	145
Комунални услуги	6	15
Регистрација на возила	4	2
Останати услуги	29	18
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци	393	365

9. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

	31.12.2022	(во 000 ден.) 31.12.2021
Нето плати	1,260	829
Даноци и придонеси од плати	620	401
Останати трошоци за вработените-регрес	50	46
Дневници за службени патувања	50	59
Трошоци за репрезентација	7	3
Трошоци за осигурување	63	59
Банкарски услуги	70	50
Персонален данок по други основи	30	26
Трошок за право на користење на програм	1	0
Интелектуални услуги	158	43
Останати трошоци за надворешни лица	79	67
Останати расходи од работењето	12	74
Вкупно останати деловни расходи	2,400	1,657

10. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2022	(во 000 ден.) 31.12.2021
Приходи од курсни разлики	0	0
Расходи за камати	0	0
Вкупно нето приходи од финансирање	0	0

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

(во 000 ден.)

ОПИС	Недвижности	Погонски и канцелариски инвентар, мебел	Транспортни средства	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2022 година	-	244	150	394
Нови набавки-зголемувања	-	46	-	46
Состојба на 31.12.2022 година	-	290	150	440
Акумулирана амортизација				
Состојба на 01.01.2022 година	-	79	75	154
Амортизација за 2022 година	-	55	38	93
Расходувања-намалувања	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022 година	-	134	113	247
Нето сметководствена вредност				
на 01.01.2022 година	-	165	75	240
Нето сметководствена вредност				
на 31.12.2022 година	-	156	37	193
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2021 година	-	244	150	394
Нови набавки во годината-зголемувања	-	-	-	-
Расходувања-намалувања	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021 година	-	244	150	394
Акумулирана амортизација				
Состојба на 01.01.2021 година	-	79	38	117
Амортизација за 2021 година	-	-	37	37
Расходувања-намалувања	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2021 година	-	79	75	154
Нето сметководствена вредност				
на 01.01.2021 година	-	165	112	277
Нето сметководствена вредност				
на 31.12.2021 година	-	165	75	240

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Побарувања од купувачи во земјата	1,715	2,084
Вкупно побарувања од купувачите	1,715	2,084

12.a СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	31.12.2022	31.12.2021
Побарување од купувачи до 3 месеци	1,207	1,519
Побарување од купувачи од 3 до 6 месеци	329	341
Побарување од купувачи од 6 до 12 месеци	179	224
Побарување од купувачи од 1 до 3 години	0	0
Вкупно побарувања од купувачите	1,715	2,084

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Побарувања по дадени заеми	800	300
АВР	12	0
Вкупно други побарувања	812	300

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	31.12.2022	31.12.2021
Пари на денарски сметки	289	460
Пари во денарска благајна	660	381
Вкупно парични средства	949	841

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Основачи капитал: Врз основа на Решението за основање на Друштвото од 03.09.2019 година издадено од ЦРМ, регистрираниот капитал изнесува 50.000 Евра, изразено во денарска противвредност од 3.075 илјади денари и истиот се состои од 1000 акции со номинална вредност од 50 еур по акција во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. Истата состојба е потврдена и со Тековна состојба од 03.01.2023 издадена од ЦР на РСМ и тековна состојба за вистински сопственици издадена од Регистарот за вистински сопственици.

Резерви: Резервите, кои со состојба на ден 31 декември 2022 година изнесуваат 34 илјади денари (2021: 34 илјади денари), се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемувани во текот на годините по пат на распределба на нето добивката по оданочување на Друштвото. Согласно законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите и исплата на дивиденди.

Структура на капитал:	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Запишан капитал	3,075	3,074
Законска резерва	34	34
Пренесена загуба	-842	-1,479
Добивка за тековната година	92	637
Вкупно:	2,359	2,266

16. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	31.12.2022	31.12.2021
		(во 000 ден.)
Добавувачи во земјата	1,135	967
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи:	1,135	967

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

	31.12.2022	31.12.2021
16.a СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ		(во 000 ден.)
Побарување од купувачи до 3 месеци	698	444
Побарување од купувачи од 3 до 6 месеци	286	245
Побарување од купувачи од 6 до 12 месеци	151	278
Побарување од купувачи од 1 до 3 години	0	0
Вкупно обврски спрема добавувачи:	1,135	967

	31.12.2022	31.12.2021
17.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		(во 000 ден.)
Обврски спрема вработените	164	98
Обврска за персонален данок од плата	8	0
Обврски за придонеси од плата	45	0
Вкупно други краткорочни обврски	164	98

	31.12.2022	31.12.2021
18.ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ		(во 000 ден.)
Обврски за персонален данок	0	7
Обврски за придонеси	0	41
Обврска за данок на добивка	11	0
Вкупни обврски за даноци	11	48

	31.12.2022	31.12.2021
19.ОДЛОЖЕНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ (ПВР)		(во 000 ден.)
Одложено признавање на приходи расходи	0	84
Вкупно одложено признавање на приходи	0	84

20.ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Активни судски постапки

Со состојба на датумот на Извештајот за финансиската состојба на овие финансиски извештаи, не се евидентирани какви било резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото и правните застапници редовно ги анализираат можните ризици од загуби по основ на евентуални судски спорови. Друштвото нема покренато судски спорови, и против Друштвото нема поведено судски постапки.

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на менаџментот на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

21.ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2022 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на финансиските извештаи, нема настани кои би предизвикале корекции на финансиските извештаи. Значаен настан е задолжување на Друштвото кај деловните банки со долгорочен кредит за трајни обртни средства од 600 илјади денари.

Додаток 1

**ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Приложените Финансиски извештаи на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на страниците од 5 до 8 и Белешките кон финансиските извештаи на страниците од 9 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството на друштвото.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со законските прописи, со принципите и правилата кои важат во Република Северна Македонија. Приложените финансиски извештаи за 2022 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со финансиските извештаи за 2023 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки на датумот на составување на Извештајот.

Независниот ревизор, ММ Ревизија ТП-Радовиш, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страниците 3 и 4.

Струмица, 15.05.2023 година

Ибис Осигурување АД Струмица
Извршен директор,

Бранислав Најдов